



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

БР, 15	СКОПЈЕ, 11 АПРИЛ 1947 ГЧ	ГОД. Ш
(А) СЛУЖБЕН ВЕСНИК ЕН НРМС ИЗЛЕГНЕ ПОВРЕМЕНО. РАКОПИСИТЕ СЕ ИСПРАКААТ ВО ДУПЛИКАТ ПИШАНИ НА МАШИНА ВО ПРОРЕДЕА ЕДНА СПРАВА ОД ТАБАКОВ НА АДРЕСА: СЛУЖБЕН ВЕСНИК ОД НРМ ^УЛ. ^ШРШАЛ ЌИТО БР. 10 - СКОПЈЕ РААШИОИТЕ НЕ СЕ ВРАКАТ		ЦЕНА АА ВЕШИОМ Е 4 ДИН. ОД ТАБАК, ПРЕШГАТА ЗА ЕДНА Њ ЦЕНА 250 ДИНАРИ А АА ЕДНО ПОЛУГОДИЕ 130 ДИНАРИ - ПРСТ^ ПЛАТА СЕ ИСПРАВА ПРЕКУ МАКЕДОНСКА СТИШЛА БААКА-ДОИ ПРАДА АА НАРОДНА БАНКА НА ФНРЈ - СКОПЈЕ - ЧЕК. СМЕКА 8-801-129 ИЛИ Е ВВАСА ВО САМАТА АДМИНИСТРАЦИЈА НА ВЕСНИК

128

Врз венова на чл. 1 од ^За-колот за овластеше Владата на Народна Република Македонија за поданесување Уредби по прашањата од народното стопнство и обновата на земјата, — Владата на Народна Република Македонија по предлог на Министерог. на индустријата и , рударството, ја донесеу следната

УРЕ,,Д.БА

За оснивање на Завод за домашна изработка и художествени занаети.

Чл. 1

Се оснива Завод за ^ШаЛсна 'изработка и художествени занаети. Заводот е самостална установа.

Седиштето на Заводот е во Скопје и стои под непосреден надзор на Министерството на индустрии (јата и рударството,

Чл. 2

Задаток на заводот е да ги унапредуе домашните изработки и художествените занаети на територијата на НР Македонија и преку стална изложба да пропагира и ги запознава другите народи со аре работните на домашната изработка и художестван занаети.

Чл. 3

.. Заводот може према потреба да отвара стални продавници, по претходно одобреле на Министерот на Индустријата и рударството, за артикли од голема художествена — народна вредност.

Чл. 4

Во делокруг на работата на Заводот спагја:

а) Организирање на домашна изработка преку Селски кооперации и државни работилници.

б) Организирање на художествени занаети. „Да се запазат и сачуват занаетите од голема художествена и културна вредност.

в) Посредување измеѓу произвоѓачите и купувате, вршење откуп на готови стоки, продажба и друго,

г) Да дава напращение во однос на врстите и квалитетот на стоката, за да се запазат народните (творби, да се изработката усаврши, како с,тручно, така и художествено.

^ Да ствара кадрови и е усавршуе нивната стручна спрема преку курсеви и штлп: да го раз-

бива нивниот зкус за што поубава изработка на произведенијата.

е) Да проуева на ној начин најарно можат да се онабуат производителите на домашна изработка со сировине.

ж) Да организира разни предавања за да се пропагира домашната изработка и художествените занаети кај, нас и во тугјина.

з) Да ги изработуе сите работи кои што му ги, со цел за унапредување на домашната изработка и художествени занаети, повери Министерот на индустријата и рударството.

Чл. 5

Заводот се управуе од директорот поставен од Министерството, на индустријата и рударството. Останалиот персонал се поставуе од директорот по претходно согласив т Министерот на индустријата и рударството.

Чл. 6

Заводот за своето пословање прави буџет кој го одобрава Министерот на индустријата и рударството.

Приходите се: а) од печадбата на продадените стоки; б) додатоци од државата; в) непредвидени приходи (подароци и др.).

Чл. 7

Заводот е на комерцијална база и полноважно го задолжуе директорот.

Чл. 8

Министерството на индустријата и рударството со правилник ќе пропише поблиски одредби за Начинот и послуењето.

Чл. 9

Оваа Уредба влегуе во сила од денот на печатењето и во))Сл. весник на НР Македонија^;

Бр. 1423 ОД 31. Т. 1947 ГОД

Скопје.

Претседател на Владата на НР Македонија

Л. Колишевски с. р.

Министер на индустријата и рударството,

Инж. Г. Василев с, р,

129

На основавме чл. 1 од Законот за овластувањата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашања од народното стопанство и обнова на земјата, се донесе следната

УРЕДБА

За здравствената заштита на фискултурниците во Народна Република Македонија.

Чл. 1

Секој активен фискултурник треба да биде под стална лекарска контрола.

Чл. 2

Сите фискултурници пред почетокот на својата фискултурна дејност (активност) треба да бидат лекарски прегледани и това:

а) Учениците на средните, стручни, високи школи и училишта пред почетокот на учебната година (до 1 јануари секоја година) и

б) членовите на доброволните фискултурни друштва, колективи, активи и на нив слични пред почетокот на летната (крајот на пролетта) и зимската (свршетокот на есента) сезона.

Чл. 3

Учасниците на масовните спортни приредби (кроз-контри маријеви, штафета, слетови и т. н.) и учасниците на натпреварувањата за фискултурната значка азРЕНс треба да бидат прегледани пред почетокот на натпреварувањето, а при нужда на лице место каде ќе се држи натпреварувањето.

Чл. 4

Прегледите се вршат од лекари на државна здравствена служба одредени од највисокиот здравствен орган во местото и това: во градовите лекарите на клиниките, болниците, поликлиниките и училишните лекари. Прегледите ќе се вршат во државните здравствени установи, односно училиштето за фискултурното воспитание во колку постои. Во помалките места прегледите ги вршат лекарите од здравствената станица во просториите на истата. Прегледите се вршат по списковите, кои ти достапуат легалните фискултурни организации.

Чл. 5

Лекарите или нивните помошници се должни да присуствуваат на поголемите спортски приредби со задаток да пружат хитна помок на повредените натпреварувачи и гледатели. Нуждата, га присуствието на лекари или по низок медицински персонал при одделните натпреварувања се одредува од локалната фискултурна организација во согласност со органите на здравствената служба. Санитарната служба ја организира раководителот на месната здравка служба на тржење и во согласност со месната фискултурна организација.

Чл. 6

Лекарите се должни да вршат санитарно-хигиенска контрола на играштата, вежбалиците и други спортски објекти.

Чл. 7

Одговорноста за извршената лекарска служба паѓа на организацијата, која приредува натпреварувањата.

Ако (не)културната организација не е виновна, за извршената лекарска служба, одговорноста паѓа на здравствената служба.

Чл. 8

Прегледот на фискултурниците се врши бесплатно.

Чл. 9

При Министерството на народното здравје т Народна Република Македонија ќе се формира отсек или реферат за фискултура, кој ќе води сметка да се фискултурната активност спроведе по санитарно хигиенските прописи.

Чл. 10

Министерството на народното здравје на Н. Р. Македонија ќе даде напатствија за вршење на лекарски прегледи како и други одредби за да се спроведе ова Уредба.

Чл. 11

Ова Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Народна Република Македонија.

Бр. 1304, 13. III. 1947 год.

Претседател на Владата Н.Р.М.

Л. Колишевски, с. р.

Министер на народното здравје

Д-р В. Попдич, с. р.

130

Врз основа на чл. 16 од Уредбата за трудот и трудовите услови на транспортните работници во поморските луки, речните пристаништа, железничките станици, царински јавни и приватни складишта, Министерот на трудот на Н. Р. Македонија пропишува следниот

ПРАВИЛНИК

За правата и должностите на агенцијата и повереништвата за транспортниот труд.

Чл. 1 Агенцијата и повереништвата, во согласност со народните одбори и синдикалните организации, ќе утврдат бројот на транспортните работници за своите места и ќе извршат регистрација.

Чл. 2 Регистрацијата на транспортните работници се врши во споразум со синдикалните организации.

Транспортниот работник може да биде регистриран само на едно место.

Чл. 3 При регистрацијата на транспортните работници од страна на агенцијата или повереништвата ќе се води сметка да бидат првенствено регистрирани оние стални транспортни работници на кои им е това стално занимање. Нема да се регистрираат како транспортни работници оние лица кои имаат квалификација за некоја друга струка; или занимање, како ни оние на кои транспортниот труд им е споредна или само временна работа.

Ќе се регистрираат само физически здрави и ба работа способни работници водејќи при това сметка за дотогашното занимање и службуене на истите.

Чл. 4 След извршената регистрација агенцијата (повереништвата) ќе издават на секој транспортен работник легитимација. Издавање на легитимација ќе се отбележи во соодветната графа во регистрот.

Раководителот на агенцијата (повереништвата) ќе провери со својот потпис и печатот на агитација (повереништвото) издадената легитимација, која сите промени кои настанат во течение на работата.

Чл. 5 Легитимациите према приложениот образец ги издава Министерството на трудот на Н. Р. Македонија. Секое друго пљампање на легитимациите се забранува.

Утврдена цена на образецот ќе се наплати од транспортниот работник при предавањето му на легитимацијата.

Чл. 6 Губитокот на легитимацијата на транспортниот работник мора да се објави во Службен весник на Н. Р. Македонија.

На основание потврдата за огласување на изгубената легитимација за невалидна, агенцијата (повереништвото) ќе издаде на транспортниот работник дупликат на легитимацијата.

Транспортниот работник може да ја замени старата легитимација, ако е многу исцепена, при надлежната агенција (повереништва) но во тој случај на новата легитимација мора да се назначи да е дупликат.

Трошковите за огласување на изгубената легитимација и добијање на дупликат ги сноси транспортниот работник.

Чл. 7 Ако транспортниот работник по одлука на дисциплинскиот суд биде трајно бришан од регистерот на транспортните работници, агенцијата (повереништвото) ќе му ја одземе легитимација, што ќе се означи во регистерот.

Исто така ќе се постави ако транспортниот работник даде писмена изјава на агенцијата (повереништвото) да вишо не желае да работи како транспортен работник.

Чл. 8 Ако транспортниот работник по одлука на дисциплинскиот суд биде привремено отстранен од работа, агенцијата (повереништвото) ќе му ја одземе легитимацијата и задржи се дури казната трае.

Ако транспортниот работник изјави да желае да се пресели во друго место како работник, агенцијата (повереништвото) дека бил регистриран, ќе го брише од својот регистер забележувајќи во кое место се преселил. Во легитимацијата ќе се забележи да е брисан од регистерот поради преселувањ.

На основани на оваа напомена агенцијата (повереништвото) во местото дека транспортниот работник се доселил ќе може да го упише во својот регистер на транспортните работници.

Чл. 9 За исполнувањ на работи од транспортниот труд исклучиво се надлежни агенцијата и повереништвата.

На тражење на странките агенцијата или повереништвата ќе им доделуат потребен дел број транспортни работници, водејќи при това строга сметка за рационална, правилна и равномерна расподела на сите регистрирани транспортни работници во должното место.

Транспортни работи можат да се извршуваат само со регистрирани транспортни работници.

На оние странки кои извршуваат; утоварување, истоварување или претоварување со нерегистрирани работници, нема да им се признаат сметките за исплатата на тие работници во калкулација.

Чл. 10 По исклучение, во случај на уголеменување на прометот, кога транспортните работници не можат да се исполнат само од регистрираните транспортни работници, може, во согласив со синдикалната организација и дозвола на агенцијата Или повереништвото да се запослат покрај регистрираните и нерегистрирани работници или само

нерегистрирани работници. Во тој случај сметките за исплата на нерегистрираните работници се поднесуваат за заверка на агенцијата или повереништвата.

Чл. 11 На предпријатијата и установите кои имаат потреба за стални транспортни работници истите ќе ги доделуваат агенцијата или повереништвата од своите регистрирани транспортни работници.

За овие транспортни работници агенцијата или повереништвата ќе водат посебно евиденција.

Чл. 12 При издавање на фактури (сметкорасписка) за извршена транспортна работа, како и наплата на овие сметкорасписки, ќе се применуваат прописите од чл. 22 на Уредбата за трудот и трудовите услови на транспортните работници.

Чл. 13 За наплата на сметкорасписките за извршените транспортни работи, агенцијата и повереништвата ќе водат дневник со потребни рубрики. Дневникот мора да биде заверен од народниот одбор.

Дневникот ќе има рубрики во кои се упишуваат врстата и количеството на утврдената, истоварената или претоварената роба, тарифните стапки по кои е сметкорасписката поставена, како и вкупниот износ на наплатената сметкорасписка.

За секоја наплатена сума внесна во дневникот, агенцијата и повереништвата мора да имаат соодветна сметкорасписка — дупликат — потпишан од страната од која односната сума е наплатена.

Сите книги агенцијата и повереништвата должни се да ги водат уредно и да ги покажат на тражење на надлежните органи синдикалната организација.

Агенцијата и повереништвата са должни да ја правилно применуваат Тарифата за работа на транспортните работници.

Чл. 14 Заработувачката на транспортните работници им се исплатува секоја седмица и това во сабота најдоцна до 18 саатот за изминатата седмица.

По исклучение се исплатува нето заработувачка и преку седмица, кога транспортниот работник ја напушти работата или има потреба за това.

Чл. 15 Агенцијата и повереништвата ќе задржат од работничката заработувачка нивниот дел на доприносот за социално осигурување, порез и сите други даноци.

Доприносот за соц. осигурување кој го плаќа странката посебно ќе се пресметнува во фактурата (сметкорасписката) за извршената транспортна работа.

Чл. 16 Благајната на агенцијата и повереништвата ќе води посебна книга во која ќе се унесува доприносот за социално осигурување наплатен од странките и транспортните работници.

Доприносот за социално осигурување ќе се пресметнува најдоцна до 5 во месецот за миналиот месец.

Чл. 17 Транспортните работници се должни да ја извршат секоја транспортна работа која им е наложена од агенцијата или повереништвата и това како е предвидено во чл. 18 од Уредбата.

Од предното се иземаат само оние транспортни работници кои се од надлежниот лекар за социално осигурување огласени како неспособни за работа, за што е потребна писмена потврда.

Чл. 18 Агенцијата и повереништвата ги одредуваат транспортните работници за работа во смени. За смените ќе се применува прописот од чл. 6 во Уредбата.

Агенцијата и повереништвата одговараат за правилната расподела на работата во смените. Они ќе водат сметка за исправно постување на смените. Промени на смените можат да се извршат на изрично барање на веќината на транспортните работници.

Чл. 19 Транспортните работници се должни да во случај на хитна потреба работат па утоварување, истоварување и претоварување и во денот на државните празници како, и во неделата, за која работа ќе им се плати према чл. 4 од Уредбата.

Чл. 20 За извршените транспортни работи агенцијата и сите повереништва за транспортниот труд ќе наплатуваат од странките полниот износ према Тарифата безразлично да ли е транспортната работа извршена во место на I или на II ред скапотија.

Чл. 21 Штетата настанала при Транспортната работа (чл. 20 од Уредбата) ќе се утврдува комисијски. Комисијата ќе се состои од 3 члена, од кои еден е претставител на агенцијата или повереништвата, еден претставител на синдикалната организација и еден претставител на страната.

Чл. 22 При агенцијата и повереништвата ќе се образуваат дисциплински судови од три члена како судови од прв степен: Народниот одбор, агенцијата или повереништвото и синдикалната организација одредуваат по 1 член и негов заменик. Дисциплински суд од втор степен е дисциплински суд при народниот одбор; ^ ^ - j

Дисциплинските судови ќе судат на дисциплинските преступи и ^-и нарушенија извршени од транспортните работници и при гртпење на транспортните работи или према агенцијата и повереништвата или према странките. Како дисциплинаски преступенија и нарушенија с^ сметат нарочно:

а) Неправдаца /ШО/ ^зовува! ^ на работа по назив на агенцијата или повереништвата;

б) Лавово несовесно извршување на работата;

в) Оштетување на релсата или техничките гртпења при работењето;

г) Кражба на роба, алати или и други предмети во врска со работата ^J.

д) Неизвршена на наредбите на раководителите на работата;

е) Примање на поткуп, бакшиш и посебно -наплатување на услугите во врска со Транспортната работа;

ж) Намалување на угледот на транспортните работници (опивање, тепање, комар и др.);

з) Грубо и непристојно однесување кон странките.

До колку во деталната на транспортните работници има елементи на кривично дело дисциплинскиот суд ќе то достави предметот на надлежниот јавен обвинител.

Чл. 23 Дисциплинскиот суд шже да ги изрече следните дисциплински казни:

а) писмен укор кој се упишува во посебен регистар на казнетите транспортни работници;

б) јавен укор кој се објавува на пленумот ^ на синдикалната организација или во синдикалните весници;

в) привремено отстранување од работа;

р) трајно бришење од регистарот на траелогите работници.

Чл. 24 Административните и сите други: различни агенцијата и повереништвата ќе ги полмираат од посебниот додаток на вкупниот износ на фактурата, кој времено износи — и кој ! гф плаќаат старините.

Чл. 25 Агенцијата и повереништвата се доле дош, да во содејство со народните одбори организираат мензи и преноќишта за транспортните работници.

Агенцијата и повереништвата се должни да ги помагаат синдикалните организации во отварање на клубови, библиотеки во цел на култура просветното издигање на транспортните работници.

Чл. 26 Одредбите на овој Правилник може Министерот на трудот на НР Македонија према укажаната потреба да ги изменува или дополнува.

Чл. 27 Овој Правилник стапува на снага со денот на објавувањето во ^Службениот весник на НР, Македонија ^.

Скопје, 21 февруари 1947 год.

Министер на трудот на НР
К. Петрушев

ЈСАДРЖАЈ

128 Уредба за оснивање на Завод за домашна изработка и художествени занаети : 153

129 Уредба за здравствена заштита на филокултурниците на НР, М. V м 154

130 Правилник за правата и должностите на агенциите и повереништвата за транспортниот труд.